

Советот за радиодифузија, врз основа на член 19 став 2 алинеа 4 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија (пречистен текст), на 21 седница (ЈАВНА) одржана на 27.12.2011 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ ВО 2012 ГОДИНА

Во согласност и во рамките на овластувањата утврдени со Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010 и 97/2011) и Деловникот на Советот, работењето на Советот за радиодифузија, во текот на 2012 година, ќе биде насочено кон реализација на следниве активности:

I. Надзор врз исполнувањето на обврските на радиодифузерите

1. Надзор врз исполнувањето на програмските обврски на радиодифузерите

- мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис од аспект на исполнување на неговите функции и програмски обврски од Законот за радиодифузната дејност и подзаконските акти на Советот за радиодифузија, преку дневни, неделни и ад-хок анализи на емитираната програма;
- мониторинг на програмските сервиси на трговските радиодифузни друштва на државно (терестријални и сателитски), регионално и локално ниво од аспект на исполнување на програмските обврски од Законот за радиодифузната дејност и подзаконските акти на Советот за радиодифузија, преку дневни и ад-хок анализи на емитираната програма;
- мониторинг на програмските сервиси на непрофитните радиодифузни установи од аспект на исполнување на програмските обврски од Законот за радиодифузната дејност, дозволата за вршење радиодифузна дејност и подзаконските акти на Советот за радиодифузија, преку неделни, дневни и ад-хок анализи на програмата.

Рок за спроведување: во текот на целата година

2. Спроведување на законските одредби во поглед на заштитата на плурализмот, разновидноста и јавноста на работењето на радиодифузерите

- следење на обврската на радиодифузерите за објавување на податоците за сопственичката структура, статусните промени, органите на раководење и изворите на финансирање;
- постапување по барања на радиодифузерите за одобрение за промена на сопственичката структура;
- следење на сопственичката структура на радиодифузерите од аспект на почитувањето на законските одредби поврзани со спречување на недозволената медиумска концентрација;

- следење на рекламните практики на радиодифузерите од аспект на унапредување и поттикнување на конкуренцијата и упатување предлози за покренување постапки до Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Рок на реализација: во текот на целата година

3. Следење на другите обврски на радиодифузерите утврдени со Законот, подзаконските акти и дозволата

- следење на наплатата на радиодифузната такса;
- следење на обврската за наплата на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност;
- следење на работата на радиодифузерите од аспект на исполнување на техничките барања утврдени со подзаконските акти и со анексот на дозволата за вршење радиодифузна дејност.
- следење на сопственичката структура на радиодифузерите од аспект на почитување на член 11 од Законот за радиодифузната дејност.

Рок за реализација: во текот на целата година

4. Преземање мерки кон радиодифузерите

- изрекување мерки на радиодифузерите за непочитување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност, подзаконските акти и дозволата за вршење радиодифузна дејност;
- покренување прекршочни постапки против радиодифузерите во случаите на непочитување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност;
- спроведување постапки за порамнување согласно одредбите од Законот за прекршоците;
- доставување предлози до Министерството за култура за спроведување инспекциски надзор врз работењето на радиодифузерите во случаите на повреда на законските одредби за употребата на македонскиот јазик;
- доставување предлози до Координативното тело при Владата на РМ за спроведување на инспекциски надзор во работењето на радиодифузерите во случаите на непочитување на Законот за авторското право и сродните права.

Рок на извршување: во текот на целата година.

II. Надзор врз исполнувањето на обврските на операторите на јавните комуникациски мрежи и радиодифузерите од аспект на почитувањето на авторските и сродните права

- проверка на договорите за регулирање на авторските права и сродните права на емитуваните содржини во рамките на програмските сервиси на радиодифузерите и на операторите на јавните комуникациски мрежи;
- мониторинг на програмските пакети на операторите на јавните комуникациски мрежи: кабелски оператори, ИПТВ оператори, оператори за сателитска ТВ – DTH (Директно до дома) и оператори на мултиплекси за дигитален пренос на

РА и ТВ програмски сервиси (DVB-T), од аспект на почитувањето на одредбите од Законот за радиодифузната дејност (редовни и ад-хок мониторинзи);

- мониторинг на програмските пакети на операторите на јавните комуникациски мрежи: кабелски оператори, ИПТВ оператори, оператори за сателитска ТВ – DTH (Директно до дома) и оператори на мултиплекси за дигитален пренос на РА и ТВ програмски сервиси (DVB-T), од аспект на почитувањето на одредбите од Законот за авторските и сродните права (редовни и ад-хок мониторинзи);

- издавање налози на операторите на јавни комуникациски мрежи за исклучување на програмските сервиси за кои немаат регулирани авторски и сродни права;

- покренување прекршочни постапки против операторите на јавните комуникациски мрежи: кабелски оператори, IPTV оператори, оператори за сателитска ТВ – DTH (Директно до дома) и оператори на мултиплекси за дигитален пренос на РА и ТВ програмски сервиси (DVB-T), во случаите на непочитување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност;

- спроведување постапки за порамнување согласно одредбите од Законот за прекршоците;

- поднесување на кривични пријави во случаите на основано сомнение за сторени кривични дела од проблематиката на Секторот, пропишани со Кривичниот законик;

- доставување предлози до Министерството за култура за спроведување инспекциски надзор врз работењето на операторите на јавни комуникациски мрежи во случаите на повреда на законските одредби за употребата на македонскиот јазик.

- доставување предлози до Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на РМ за спроведување инспекциски надзор врз операторите на јавните комуникациски мрежи во случаите кога постојат индикации за повреда на авторските и сродните права;

- воспоставување на регистар на иматели на ексклузивни права за емитување/реемитување на спортски настани, играни и сериски филмови и други програмски содржини;

Рок за спроведување: во текот на целата година

III. Имплементација на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 2007 – 2012 година

- координирање на активностите на Националното координативно тело за понатамошна дигитализација на терестријалната радиодифузија (во соработка со Агенцијата за електронски комуникации и Македонската Радиодифузија);

- заеднички иницијативи со Агенцијата за електронски комуникации, Министерство за Транспорт и врски и Македонската Радиодифузија за актуализација на изградба и пуштање во употреба на мултиплексите на Македонската Радиодифузија;

- заеднички работилници со претставници на Министерство за транспорт и врски, Агенцијата за електронски комуникации и Македонската Радиодифузија, со трговските радиодифузни друштва кои емитуваат ТВ услуги преку терестријална аналогна мрежа, за актуелизација на дигитализацијата;
- заеднички активности со Агенцијата за електронски комуникации во насока на успешно завршување на започнатиот процес на регионализација на радиодифузната дејност на РМ како последица на дигитализацијата во РМ;
- заеднички активности со Агенцијата за електронски комуникации за создавање на услови за избор на втор оператор на мултиплекс (кој би бил бесплатен кон гледачите или комерцијален);
- заеднички активности со други надлежни институции, организации и здруженија чија дејност е поврзана со радиодифузијата, предвидени со Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност.

Рок за реализација: во текот на целата година

IV. Активности за изготвување Стратегија за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година

- формирање Работна група за изработка на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година;
- подготвителни активности за изработка на нацрт-текст на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година.

Рок за реализација: во текот на целата година

V. Усогласување на домашната регулатива

- активности поврзани со изработката на нова радиодифузна регулатива усогласена со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги на Европската унија;

Рок за спроведување: во текот на целата година

- активности поврзани со усогласувањето на подзаконските акти на Советот за радиодифузија со новата радиодифузна регулатива;

Рок за спроведување: последниот квартал од 2012 година

VI. Анализи и истражувања

- спроведување истражувања, анализи и јавни консултации во поглед на видот на програмските услуги за кои треба да се објават конкурси за доделување нови дозволи за вршење радиодифузна дејност, од аспект на потребите на публиката;
- анализа на пазарот на радиодифузната дејност во 2011 година со цел да се утврди економското работење на радиодифузерите, економскиот потенцијал на пазарот на огласување и трендовите во развојот на радиодифузната дејност;

- истражување на ставовите и потребите на публиката за радио и телевизиските програмски аспекти, од аспект на целите на регулаторната политика утврдени со Законот за радиодифузната дејност и со Стратегијата за развој радиодифузната дејност;
- изработка на анализи на уделите на радиодифузерите во вкупната гледаност односно слушаност, како основа за утврдување недозволена медиумска концентрација;
- изработка на две полугодишни анализи за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите за финансирање;
- изготвување на 4 (четири) квартални анализи на надзорот врз обврските на операторите на јавни комуникациски мрежи во однос на почитувањето на авторските и сродните права: регистрирани пакети, издадени налози за исклучување на нерегистрирани програмски сервиси, најчести прекршувања, поднесени барања за поведување на прекршочни постапки и кривични пријави и изречени санкции спрема операторите на јавни комуникациски мрежи.
- изготвување на 2 (две) полугодишни анализи на надзорот врз обврските на радиодифузерите во однос на на почитувањето на авторските и сродните права: договори за регулирање на авторски и сродни права за емитуваните програми, заштита на ексклузивни права на радио-дифузерите, најчести прекршувања, изречени мерки, поднесени барања за поведување на прекршочни постапки и кривични пријави и изречени санкции спрема радиодифузерите;

Рок на реализација: во текот на целата година

- анализа на изречените мерки и најчести прекршувања на радиодифузерите.

Рок на извршување: во текот на првата половина на годината

- анализа на судските постапки заради утврдување на ефективност на изречените казнени мерки.

Рок на извршување: во текот на првата половина на годината.

VII. Доделување дозволи за нови програмски сервиси

- доделување дозволи за нови програмски сервиси наменети за емитирање преку јавна комуникациска мрежа: дигитални терестријални телевизиски услуги (DVB-T), кабелска мрежа и интернет;
- доделување дозволи за програмски сервиси на регионално ниво во рамките на процесот на дигитализација на терестријалната телевизија;
- доделување дозвола за програмски сервис на државно ниво (радио на албански јазик);
- доделување дозволи за програмски сервиси на регионално ниво (радио) за аналогно емитирање;

- доделување дозволи за програмски сервиси на локално ниво (радио) за аналогно емитување;
- доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за непрофитни установи;
- доделување дозволи за линеарни аудиовизуелни медиумски услуги (радио и телевизиски) и нелинеарни аудиовизуелни медиумски услуги (аудиовизуелни медиумски услуги на барање и сл.), во зависност од периодот во кој ќе се донесе новиот Закон за радиодифузна дејност/Закон за медиуми;
- уредување на начинот на вклопување на постојните радиодифузери во субјектите кои согласно новиот Закон за радиодифузна дејност/Закон за медиуми, се јавуваат како даватели на линеарни аудиовизуелни услуги (радио и телевизиски).

Рок за реализација: во текот на целата година

VIII. Други активности на Советот

- утврдување предлози за ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзниците од одредени населени места што не се покриени со радиодифузен сигнал и за слепи и глуви лица (член 146 од Законот);
- воведување на дигитални сертификати во процедурите за јавни набавки.
- воведување на ISO 9001:2008 сертификација на СРД

Рок за реализација: во текот на целата година

IX. Радио и телевизиски програми од јавен интерес

- следење на реализацијата на програмите од јавен интерес финансирани од средствата распределени по распишаните огласи согласно претходниот Закон за радиодифузната дејност (Службен весник бр.20/97 и бр.70/03), кои се реализираат;
- активности поврзани со користење и емитување на програмите реализирани како програми од јавен интерес;

Рок на реализација: во текот на целата година

X. Подигнување на институционалниот и административниот капацитет на Советот за радиодифузија

- програми и обуки за стручно усовршување на вработените во стручната служба (учество на семинари, работилници, трибини и меѓународни конференции; посети на други регулаторни тела со цел размена на искуства или информирање за конкретни теми и сл.);

Рок за реализација: во текот на целата година

XI. Соработка со други регулаторни тела, надлежни институции и асоцијации

- соработка со Министерството за транспорт и врски, Министерството за информатичко општество и администрација, Народниот правобранител и други органи и организации по прашања што произлегуваат од законските надлежности на Советот;
- соработка со Министерството за култура за спроведување инспекциски надзор врз работењето на операторите на јавни комуникациски мрежи во случаите на повреда на законските одредби за употребата на македонскиот јазик;
- соработка со Агенцијата за електронски комуникации во заедничкото координирање на активностите на Националното координативно тело за дигитализација, до крај спроведување на процесот на дигитализација на терестријалната радиодифузија, развојот на новите технологии за пренос на програмските сервиси, како и во сите други прашања што произлегуваат од заедничките надлежности во спроведувањето на законската регулатива со која се регулира радиодифузната дејност;
- соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци во насока на заштита на личните податоци во областа на радиодифузијата;
- соработка со Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост при Владата на РМ во насока на спречување на пиратеријата во радиодифузната дејност;
- соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата по прашањата од заедничка надлежност (утврдување и злоупотреба на доминантната позиција на релевантните пазари, облици на нарушување на конкуренцијата и др.);
- соработка со ИТУ во поглед на поширока регионална координираност во процесот на дигитализација на терестријалниот сигнал.
- соработка со асоцијациите на трговските радиодифузни друштва и на јавните комуникациски мрежи, невладините организации од областа на медиумите, Здружението на новинари на Република Македонија, Организацијата на потрошувачите, по прашања од заеднички интерес за развој на радиодифузната дејност и за остварување на интересите на граѓаните во сферата на информирањето и радиодифузијата;
- учество на Советот за радиодифузија во Националниот план на Република Македонија за Алијансата на цивилизациите;
- потпишување меморандуми/протоколи за соработка со други институции, органи и организации, по прашања што се од заеднички интерес за вршењето на работите од нивната надлежност;
- соработка со институциите, со кои Советот за радиодифузија на РМ има потпишано Меморандум за соработка.

Рок за реализација: во текот на целата година

XII. Конференции, работилници и јавност во работењето на Советот

- организирање јавни седници на Советот (еднаш на секои три месеци) со присуство на сите заинтересирани субјекти;
- организирање тематски работилници и трибини за прашања поврзани со развојот на радиодифузната дејност и професионализацијата на медиумите;
- организирање расправи и средби со застапниците на странските и домашните радио и телевизиски програмски сервиси што се реемитуваат преку јавни комуникациски мрежи, застапниците на филмски, спортски и други права врз содржини што се емитуваат на програмските срвиси на домашните радиодифузери, како и со преставниците на здруженијата за колективно управување со авторските и сродните права;
- активности што произлегуваат од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер (ажурирање на листата на информации од јавен карактер, одговор на поднесени барања, годишен извештај за спроведување на Законот и др.);
- печатење публикации;

Рок за реализација: во текот на целата година

XIII. Меѓународна и Европска соработка

- учество во работата на ЕПРА и Медитеранската мрежа на регулаторни тела и соработка со регулаторните тела во Европа и во регионот.
- учество во работата на Координативниот комитет и покренување иницијативи за остварување билатерални и/или мултилатерални средби со потписниците на Протоколот за соработка меѓу независните регулаторни тела од балканскиот регион со цел дискусија по прашања од заеднички интерес;
- соработка со странските амбасади, институции и фондации во однос на прашања што се однесуваат на медиумите;
- соработка со Советот на Европа и учество во работата на Постојаниот комитет на Европската конвенција за прекугранична телевизија;
- сооработка со странски јавни тела и невладини организации, асоцијации и форуми, чијашто активност е поврзана со различни аспекти од работењето на електронските медиуми;
- соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Претставникот за слобода на медиумите на ОБСЕ, со ОБСЕ-ОДИХР и со други форуми, чијашто активност е поврзана со различни активности од аспект на работењето на електронските медиуми и заштитата на слободата на медиумите.

Рок за реализација: во текот на целата година

XIV. Евро-интеграции

- учество во работната група за НПАА 2012 и редовно месечно известување за напредокот што го постигнува Советот во однос на евро-интеграциските процеси;
- имплементација на ИПА-проектите ИПА ТАИБ 2009, ИПА ТАИБ 2011 и ИПА Транснешнал 2009;
- координација, мониторинг и известување во соработка со АЕК, СЕП, МФ и Делегацијата на ЕУ во однос на проектите, финансирани од ИПА.
- соработка со Делегацијата на ЕУ во однос на подготовките на извештајот за напредокот на земјата во евро-интеграциските процеси;
- соработка со Европската комисија и учество во работата на Комитетот за стабилизација и асоцијација и Поткомитетот за иновации, информациско општество и социјална политика.
- изработка на квартални извештаи за евро-интегративните процеси за Собранието на РМ.

Рок за реализација: во текот на целата година

XV. Односи со јавноста

- промоција на работата на Советот преку стандардни алатки за комуникација со јавноста: соопштенија за јавност, прес-конференции, брифинзи, интервјуа, изјави и останата соработка со медиумите;
- подготвување и реализирање на стратегии за комуникација со јавноста по одредени прашања;
- претставување на Советот во јавноста;
- тековно одржување на веб страницата на Советот на три јазици и промоција на Советот преку веб страницата;
- мониторинг и анализа на известувањата на медиумите за активности и случувања од областа на аудио-визуелната политика, слободата на медиумите и информациското општество;

Рок за реализација: во текот на целата година

Бр. 01-4645/1
28.12.2011 година
С к о п ј е

Претседател на Советот за
радиодифузија на РМ,
м-р Зоран СТЕФАНОВСКИ, с.р.